



# СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Оглас според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кингводство 60882-603-21943

Петок, 11 јануари 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 1

ГОД. XLI

Цена на овој број е 51 динар. – Претплата за 1984 година изнесува 1.852 динари. Рок за рекламација 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

1.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), директорот на Сојузната управа за царини донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА ГОСПИК ПРИ ЦАРИНАРНИЦАТА РИЕКА

1. Царинската испостава Госпик при Царинарницата Риека почнува со работа на 1 јануари 1985 година.
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. Д-11286/1-84  
12 декември 1984 година  
Белград

Заменик-директор  
на Сојузната управа за царини,  
Миленко Николиќ, с. р.

2.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

## ПРАВИЛНИК

### ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПОМЕСТЛИВИ МЕРИЛА ЗА ДОЛЖИНА СО МЕРЕН ОПСЕГ ДО 2 000 mm, СО ВРЕДНОСТ НА ПОДЕЛОКОТ 0,1 mm И 0,05 mm

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат поместливите мерила за должина со мерен опсег до 2 000 mm, со вредност на поделокот 0,1 mm и 0,05 mm (во натамошниот текст: поместливи мерила).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS. D-6/1.

Член 2

Техничките услови за изработка и испорака, како и формите, мерите и дозволените отстапувања на поместливите мерила што работат врз принцип на примена на нониус мораат да бидат според југословенските стандарди JUS K.T2.040, JUS K.T2.050, JUS K.T2.051, JUS K.T2.052 и JUS K.T2.060, пропишани во Правилникот за југословенските стандарди за поместливи мерила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/80).

Член 3

Поместливо мерило е мерило за должина (цртежи бр. 1 до 3) што служи за мерење на надворешни, внатрешни и длабински мери. Показниот уред може да работи врз принцип на примена на нониус (цртеж бр. 4), мерен сат (цртеж бр. 5) и дигитален покажувач.

Принципот на работа на поместливото мерило е заснован врз мерење на растојанието на неговите мерни по-

вршини, претходно доведени во допир со соодветните површини на мерниот предмет.

Член 4

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

- 1) грешка (R) на поместливото мерило е разликата меѓу мерната вредност што ја покажува поместливото мерило на кој и да е дел на мерниот опсег и соодветната права односно споредбена вредност;
- 2) грешка при промената на правецот на движењето на лизгачот ( $R_p$ ) е разликата во покажувањето на поместливото мерило при мерење на иста мерена вредност при движење на лизгачот во разни насоки;
- 3) повторливост (P) е разликата меѓу најголемата и најмалата вредност на покажувањето на поместливото мерило при повторени мерења на иста мерена вредност;
- 4) вредност на поделокот на нониусната поделба е големината на мерената вредност која одговара на еден поделок на нониусната поделба;
- 5) должина на поделокот на нониусната поделба е праволиниската должина меѓу оската на две соседни црти на нониусната поделба.

Член 5

Границите на дозволените грешки на поместливото мерило, изразени во  $\mu\text{m}$ , се определуваат според образцот  $\pm (50 + 0,1 L)$ , каде е што е L, во mm, која и да е вредност во рамките на мерниот опсег на поместливото мерило.

Одделни вредности се наведени во следната табела:

Мерена должина	Граници на грешката	Мерена должина	Граници на грешката
mm	$\mu\text{m}$	mm	$\mu\text{m}$
0	$\pm 50$	1 100	$\pm 160$
100	$\pm 60$	1 200	$\pm 170$
200	$\pm 70$	1 300	$\pm 180$
300	$\pm 80$	1 400	$\pm 190$
400	$\pm 90$	1 500	$\pm 200$
500	$\pm 100$	1 600	$\pm 210$
600	$\pm 110$	1 700	$\pm 220$
700	$\pm 120$	1 800	$\pm 230$
800	$\pm 130$	1 900	$\pm 240$
900	$\pm 140$	2 000	$\pm 250$
1 000	$\pm 150$		

Наведените граници на грешката је опфаќаат и грешката при промена на насоката на движењето на лизгачот ( $R_p$ ) и повторливоста (P).

Член 6

Отстапувањето од рамноста на мерените површини за надворешно мерење не смее да биде поголемо од 10  $\mu\text{m}$  на 100 mm, а отстапувањето од меѓусебната паралелност не поголемо од 20  $\mu\text{m}$  на 100 mm, ако лизгачот е утврден во која и да е положба.

Член 7

Отстапувањето од паралелноста на мерните површини за внатрешно мерење не смее да биде поголемо од 10  $\mu\text{m}$  по целата своја должина.

Допуштено то отстапување на големината на вкупно растојание на цилиндрично обработените површини во внатрешно мерење (цртеж бр. 2а) од пропишаната вредност мора да биде во границите од 0 mm до + 0,03 mm. Полупречникот на кривината (r) мора да биде помал од половината на вкупното растојание на површината ( $l_0$ ).

## Член 8

Границите на дозволените грешки се определени при температура од 20°C.

## Член 9

Тврдоста на мерните површини, зависно од употребениот материјал, не смее да биде помала од 700 HV, за јаглероден и не помала од 550 HV, за не'рѓосувачки челик.

## Член 10

Поместливото мерило мора да ги има следните делови:

- 1) основен дел (цртеж бр. 1 до 3);
- 2) лизгач (цртежи бр. 1 до 3);
- 3) лост или завртка за блокирање на лизгачот (цртежи бр. 1 до 3).

Поместливото мерило може да ги има следните делови:

- 1) прачка за мерење на длабина (цртеж бр. 1);
- 2) уред за фино регулирање на лизгачот (цртеж бр. 6), со завртка за блокирање на уредот и со навратка за фино регулирање на лизгачот;
- 3) граничник на слободниот од на лизгачот (цртеж бр. 1);
- 4) нарецкан испуст за поместување на лизгачот (цртеж бр. 2).

## Член 11

Основниот дел на мерилото, со неподвижни мерни површини и со водечка шина на која се наоѓа основната поделба на поместливото мерило, служи за водење на лизгачот. Водечката шина мора да има толкава должина што лизгачот да останува на шината и кога нониусната поделба е регулирана на последната црта на мерниот опсег.

Лизгачот со подвижни мерни површини и со нониусна поделба, движејќи се по должината на водечката шина, служи за заземање на која и да е мерна положба во рамките на мерниот опсег. Должината на водилката на лизгачот мора да биде најмалку трипати поголема од широчината на водечката шина.

Лизгачот мора лесно да се движи по целата должина на водечката шина и мора да има соодветен уред за блокирање така што да може на кое и да е место на водечката шина неподвижно да се зацврсти, не менувајќи ја заземената положба.

Лостот за блокирање на лизгачот на водечката шина служи за поместување на лизгачот по должината на шината, кога е притисната, а за блокирање на лизгачот на шината, кога е отпуштена.

Завртката за блокирање на лизгачот служи за блокирање на лизгачот на водечката шина.

Прачката за мерење на длабина мора да биде неподвижно прицврстена за лизгачот.

Нарецканиот испуст за поместување на лизгачот служи за поместување на лизгачот по должината на шината.

## Член 12

Основната поделба на мерилото мора да биде дадена во милиметри и од мерниот опсег мора да биде подолга најмалку за должината на нониусната поделба.

Вредностите на поделбата мораат да бидат изразени во броеви и дадени во полни сантиметри и на секој сантиметар.

## Член 13

Нониусната поделба на лизгачот (цртеж бр. 4) може да ги има вредностите дадени во следната табела:

Вредност на поделокот	Должина на поделокот	Должина на поделбата
1/10 mm (0,1 mm)	0,9 mm	9 mm или 19 mm
1/20 mm (0,05 mm)	0,95 mm	19 mm или 39 mm

## Член 14

Цртите на основната и нониусната поделба мораат да имаат еднаква широчина, остри рабови и да бидат вертикални на водечката површина, а подлогата обработена така што да овозможува лесно и сигурно отчитување.

Широчината на цртите, зависно од големината на мерниот опсег, мора да биде во границите од 0,08 mm до 0,2 mm. Разликата меѓу најшироката и најтесната црта на поместливото мерило не смее да преминува вредност од 0,03 mm.

## Член 15

Вредностите на обете поделби мораат да бидат дадени со вертикални броеви, кои мораат да се наоѓаат во оквата на соодветните црти на поделбата.

## Член 16

Растојанието меѓу површината на водечката шина и закосениот раб на лизгачот што ја носи нониусната поделба не смее да биде поголемо од 0,3 mm (цртеж бр. 7).

## Член 17

Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

На основниот дел на поместливото мерило мораат да бидат напишани:

- 1) фирмата односно називот или знакот на производителот;
- 2) службената ознака на типот на поместливото мерило, ако е за него извршено испитување на типот.

## Член 18

На мерилото можат да бидат напишани ознаките за: референтната температура 20°C, својствата на употребениот материјал (на пр. INOX), земјата на производителот и сл, како и броевите: каталошки, сервиски и други.

## Член 19

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и напишани така што да не можат да се избришат или симнат.

## Член 20

Цртежите бр. 1 до 7 од чл. 3, 7, 10, 13 и 16 на овој правилник се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

## Член 21

Поместливите мерила со вредност на поделокот помала од 0,05 mm ќе се прегледуваат ако ги исполнуваат другите услови пропишани со овој правилник.

## Член 22


Поместливите мерила што се наоѓаат во употреба а не мораат да ги исполнуваат условите од чл. 17 и 19 мораат да ги исполнат условите до 31 декември 1988 година.

## Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.


Бр. 0404-2909/83/2  
8 октомври 1984 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за мери и  
скапоцени метали  
Милисав Воичиќ, с. р.




ЦРТЕЖ БР. 1.-УНИВЕРЗАЛНО ПОМЕСТЛИВО МЕРИЛО

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Основен дел на мерилото     | 7. Мерни површини за надворешно мерење        |
| 2. Основна поделба             | 8. Ножести мерни површини за внатрешно мерење |
| 3. Нониусна поделба            | 9. Мерни површини за мерење на длабина        |
| 4. Подвижен мерен клун         | 10. Водечка шина                              |
| 5. Неподвижен мерен клун       | 11. Лизгач                                    |
| 6. Прачка за мерење на длабина | 12. Лост за блокирање на лизгачот             |
|                                | 13. Граничник на слободниот од на лизгачот    |



ЦРТЕЖ БР. 2- ДВОСТРАНО ПОМЕСТЛИВО МЕРИЛО

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Основен дел на мерилото | 6. Цилиндрични мерни површини за внатрешно мерење |
| 2. Основна поделба         | 7. Ножести мерни површини за надворешно мерење    |
| 3. Нониусна поделба        | 8. Лизгач   |
| 4. Подвижен мерен клун     | 9. Завртка за блокирање на лизгачот               |
| 5. Неподвижен мерен клун   | 10. Нарецкан испуст за поместување на лизгачот    |




ЦРТЕЖ БР. 3-ДЛАБИНОМЕР СО ПОМЕСТЛИВО МЕРИЛО

1. Основен дел на мерилото
2. Лизгач
3. Завртка за блокирање на лизгачот


a)  $n = 0,1 \text{ mm}$   $d = 9 \text{ mm}$



b)  $n = 0,1 \text{ mm}$   $d = 19 \text{ mm}$




c)  $n = 0,05 \text{ mm}$   $d = 39 \text{ mm}$




ЦРТЕЖ БР. 4- ПРИМЕРИ НА КОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНА И НОНИУСНА ПОДЕЛБА

ОП-основна поделба  
 НП-нониусна поделба  
 н-вредност на поделокот на нониусната поделба  
 д-доложина на нониусната поделба




ЦРТЕЖ БР.5- ПОКАЗЕН УРЕД СО МЕРЕН САТ

1. Основен дел на мерилото
2. Лизгач



ЦРТЕЖ БР. 6- УРЕД ЗА ФИНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ЛИЗГАЧОТ

1. Навртка на уредот за фино регулирање на лизгачот
2. Завртка за блокирање на лизгачот
3. Завртка за блокирање на уредот за фино регулирање на лизгачот



ЦРТЕЖ БР. 7- РАСТОЈАНИЕ НА ОСНОВНАТА И  
НОНИУСНАТА ПОДЕЛБА

1. Нониусна поделба
2. Лизгач
3. Водечка шина

3.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ ВО ИНДУСТРИСКИ ПРОЦЕСИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за мерење и управување во индустриски процеси, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Мерење и управување во индустриски процеси. Термопарови. Толеранции на вредноста EMS изразени во °C — — — — JUS L.F2.001
- 2) Мерење на температурата. Табели за термопарови. Термопар R: ПЛАТИНА-13% РОДИУМ/ПЛАТИНА — — — — JUS L.F2.005
- 3) Мерење на температурата. Табели за термопарови. Термопар S: ПЛАТИНА-10% РОДИУМ/ПЛАТИНА — — — — JUS L.F2.006
- 4) Мерење на температурата. Табели за термопарови. Термопар В: ПЛАТИНА-30% РОДИУМ/ПЛАТИНА-6% РОДИУМ — — — — JUS L.F2.007
- 5) Мерење на температурата. Табели за термопарови. Термопар J: ЖЕЛЕЗО-БАКАР-НИКЕЛ — — — — JUS L.F2.008
- 6) Мерење на температурата. Табели за термопарови. Термопар Т: БАКАР/БАКАР-НИКЕЛ — — — — JUS L.F2.009
- 7) Мерење на температурата. Табели за термопарови. Термопар Е: НИКЕЛ-ХРОМ/БАКАР-НИКЕЛ — — — — JUS L.F2.010
- 8) Мерење на температурата. Табели за термопарови. Термопар К: НИКЕЛ-ХРОМ/НИКЕЛ-АЛУМИНИУМ — — — — JUS L.F2.011

#### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

#### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ме-

рење и управување во индустриски процеси од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

#### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за југословенските стандарди од областа на електротехниката („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/79).

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-17688/1  
12 декември 1984 година  
Белград

Заменик-директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Милан Спасиќ, с. р.

4.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТОПЛОТНА ЗАШТИТА НА ЗГРАДИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за тоplotна заштита на згради, кој го има следниот назив и ознака:

Мерење на капиларното впивање вода и утврдување на коефициентот на капиларното впивање вода на градежни материјали — — — — — JUS U.M8.300

#### Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

#### Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на тоplotна заштита на згради од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-17690/1  
12 декември 1984 година  
Белград

Заменик – директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Милан Спасиќ, с. р.

## 5.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ДИМЕНЗИОНАЛНА КООРДИНАЦИЈА

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за димензионална координација, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Модуларна координација. Однос меѓу производните и модуларните мери на градежните префабрикатаи — — — — — JUS U.A9.006
- 2) Високоградба. Модуларна координација. Низа на преференцијални мулти-модуларни големини за хоризонтални димензии — — — — — JUS U.A9.009
- 3) Високоградба. Модуларна координација. Мултимодули за хоризонтални координирани димензии — — — — — JUS U.A9.010
- 4) Високоградба. Модуларна координација. Суб-модуларни зголемувања — — — — — JUS U.A9.011
- 5) Толеранции за градење. Одредување на широчината на спојници во однос на големината на толеранциите — — — — — JUS U.A9.012
- 6) Модуларна координација. Помошни модуларни мрежи — — — — — JUS U.A9.015
- 7) Високоградба. Скалишта. Големи на скалишта во згради — — — — — JUS U.A9.033

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Освен прилогот А кон југословенскиот стандард JUS U.A9.009 и освен југословенскиот стандард JUS U.A9.003, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на димензионална координација од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-17686/1  
12 декември 1984 година  
Белград

Заменик-директор  
на Сојузниот завод за стандардизација,  
Милан Спасиќ, с. р.

## 6.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОПТИЧКИ КАБЛИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за оптички кабли за телекомуникации, кој го има следниот назив и ознака:

Оптички кабли за телекомуникации. Мери на оптички влакна — — — — — JUS N.C8.050

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на оптичките кабли за телекомуникации што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-17689/1  
12 декември 1984 година  
Белград

Заменик-директор  
на Сојузниот завод за стандардизација,  
Милан Спасиќ, с. р.

## 7.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за чисти хемикалии, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Чисти хемикалии. Амониум-сулфат. Технички гасови — — — — — JUS H.G2.036

- 2) Чисти хемикалии. Амониум-сулфат. Определување на содржината на амониум-сулфат. Волуметриска метода — — — — — **JUS H.G8.139**
- 3) Чисти хемикалии. Амониум-сулфат. Определување на содржината на материј не растворливи во вода. Гравиметриска метода — — — — — **JUS H.G8.140**
- 4) Чисти хемикалии. Амониум-сулфат. Мерење на рН-вредност. Потенциометриска метода — — — — — **JUS H.G8.141**
- 5) Чисти хемикалии. Амониум-сулфат. Определување на содржината на хлорид. Турбидиметриска метода — — — — — **JUS H.G8.142**
- 6) Чисти хемикалии. Амониум-сулфат. Определување на содржината на нитрат. Колориметриска метода — — — — — **JUS H.G8.143**
- 7) Чисти хемикалии. Амониум-сулфат. Определување на содржината на фосфат. Спектрофотометриска метода — — — — — **JUS H.G8.144**
- 8) Чисти хемикалии. Амониум-сулфат. Определување на содржината на олово. Определување на содржината на арсен. Фотометриска метода — — — — — **JUS H.G8.148**
- 10) Чисти хемикалии. Амониум-сулфат. Определување на остатокот по жарење. Гравиметриска метода — — — — — **JUS H.G8.149**
- 11) Чисти хемикалии. Амониум-сулфат. Определување на содржината на тешки метали (како R). Колориметриска метода — — — — — **JUS H.G8.150**
- 12) Чисти хемикалии. Амониум-сулфат. Определување на содржината на железо. Спектрофотометриска метода — — — — — **JUS H.G8.151**

**Член 2**

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

**Член 3**

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на чисти хемикалии што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17691/1  
12 декември 1984 година  
Белград

Заменик-директор  
на Сојузниот завод за стандардизација,  
Милан Спасиќ, с. р.

**8.**

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖНИ ЦРТЕЖИ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за архитектонско-градежни цртежи, кој го има следниот назив и ознака:

Архитектонско-градежни цртежи.  
Прикажување уривање и реконструкција — **JUS U.A0.014**

**Член 2**

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

**Член 3**

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на архитектонско-градежни цртежи од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17687/1  
12 декември 1984 година  
Белград

Заменик-директор  
на Сојузниот завод за стандардизација,  
Милан Спасиќ, с. р.

**9.**

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЖИЦА ОД АЛУМИНИУМ И ОД ЛЕГУРИ НА АЛУМИНИУМ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ПРИМЕНА**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за жица од алуминиум и од легури на алуминиум за електротехничка примена, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Тврдо влечена алуминиумска тркалезна жица за електротехничка примена — **JUS N.C1.301**
- 2) AlMgSiE – жица за надземни водови и кабли, полупроизвод — — — — — **JUS N.C1.400**
- 3) Тврдо влечена AlMgSiE тркалезна жица за електротехничка примена — — — — — **JUS N.C1.401**

4) Тврдо влечена AlMg1E тркалезна жица за електротехничка примена — — — — — JUS N.C1.501

5) Тркалезно влечена челична жица обложена со алуминиум (CEAL) за електротехничка примена — — — — — JUS N.C1.601

#### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

#### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на жица од алуминиум и од легури на алуминиум за електротехничка примена што ќе се произведе односно увезе од денот на влегување во сила на овој правилник.

#### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Тврдо влечена алуминиумска тркалезна жица за електротехнички цели — — — — — JUS N.C1.301 донесен со Решението за југословенските стандарди за алуминиумски спроводници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/69);

2) E-AlMg1 - Тврдо влечена тркалезна жица за надземни водови — — — — — JUS N.C1.501 донесен со Решението за југословенските стандарди за алуминиум и алуминиумски легури („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/73).

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-17685/1  
12 декември 1984 година  
Белград

Заменик-директор  
на Сојузниот завод за стандардизација,  
Милаи Спасиќ, с. р.

## 10.

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за ревалоризација на општествените средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/84), директорот на Сојузниот завод за статистика издава

### НАРЕДБА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ 1983 ГОДИНА ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1984 ГОДИНА**

1. Годишните индекси на цените за ревалоризација на градежните објекти и опрема по групи во кои градежните објекти и предметите на опремата се распоредени со Одлуката за определување на групите на градежните објекти и опрема за кои Сојузниот завод за статистика ги утврдува индексите на цените за ревалоризација („Службен лист на СФРЈ”, бр. 46/75), се утврдуваат за периодот од 1 октомври 1983 година до 30 септември 1984 година.

2. Годишните индекси на цените од точка 1 на оваа наредба се:

Ознака на групата на градежните објекти и предметите на опремата	Назив на групата на градежните објекти и предметите на опремата	Годишни индекси на цените
1	2	3
1.01	Објекти на електростопанството, на водостопанството и на поштенскиот, телефонскиот и телеграфскиот сообраќај	140
1.02	Патишта, аеродроми и објекти на луки и пристаништа	144
1.03	Објекти за вршење на железничкиот сообраќај и на другиот сообраќај на шини	165
1.04	Објекти на рудниците за јаглен, на рудниците за метали и на рудниците за неметали	150
1.05	Објекти за истражување, експлоатација, пренесување и сместување на нафта и гас	150
1.06	Индустриски, градежнички, занаетчиски, земјоделски, шумарски, сообраќајни, трговски, угостителски, туристички, комунални, управни, станбени и други згради од тврд материјал -армиран бетон, бетон, камен и тули	138
1.07	Индустриски, занаетчиски, градежнички, земјоделски, шумарски, угостителски, туристички, управни, станбени и други згради и други градежи од метални, дрвени и пластични материјали	138
2.01	Електроенергетски, водостопански и рударски машини, уреди и постројки	147
2.02	Машини, уреди и постројки за експлоатација и преработка на нафта и гас	127
2.03	Машини, уреди и постројки на црната и обоената металургија и за производство на кокс	158
2.04	Машини, уреди и постројки во индустријата на неметали	157
2.05	Машини, уреди и постројки во металната индустрија, во електроиндустријата и во бродоградбата	155
2.06	Машини, уреди и постројки во хемиската индустрија, во индустријата на гума, кожа и обувки	140
2.07	Машини, уреди и постројки за производство на градежен материјал, огноотпорен материјал и азбестни производи	147
2.08	Машини, уреди и постројки во дрвната индустрија, во индустријата на целулоза и во индустријата на дрвесина и хартија	162
2.09	Машини, уреди и постројки на текстилната индустрија и на индустријата на спортска опрема	154
2.10	Машини, уреди и постројки во прехранбената индустрија и во тутунската индустрија	156
2.11	Машини, уреди и постројки во графичката и во другата ненаведена индустрија	173
2.12	Машини, уреди и постројки во областа на земјоделството, шумарството и градежништвото	176
2.13	Опрема што се користи за вршење на железничкиот сообраќај и на другиот сообраќај на шини	140
2.14	Опрема што се користи за вршење на друмскиот сообраќај	148



1	2	3
2.15	Опрема што се користи за вршење на поморскиот сообраќај и на сообраќајот на внатрешните води	155
2.16	Опрема што се користи за вршење на ПТТ сообраќај, на радио и ТВ сообраќај	162
2.17	Опрема што се користи за вршење на воздушниот сообраќај	140
2.18	Мерни и контролни апарати, инструменти и уреди и стандардни и специјални алати	
2.19	Лабораториска опрема, школски учила, медицински уреди, апарати и прибор и спортски реквизити	131
2.20	Електронски сметачи, пишувачи, сметачки и книговодствени машини, уреди и постројки	134
2.21	Мебел, како и машини, уреди и апарати за општи и посебни намени	146

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

26 Бр. 4508  
9 јануари 1985 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
статистика  
Франта Комел, с. р.

## 11.

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/78 – Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија објавува

## ЛИСТА

**НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА**

Милован Зорц, роден на 20 август 1935 година, Словенец, полковник на ЈНА и дипломиран правник, член на делегацијата на Работната заедница на Републичкиот штаб на територијалната одбрана на СР Словенија.

Кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Словенија, на 19 декември 1984 година, ја утврди Листата на кандидатите во смисла на член 45 и член 79 став 2 од Законот.

Листата на кандидатите ја потврди Републичката изборна комисија на Социјалистичка Република Словенија.

Бр. 154  
7 јануари 1985 година  
Белград

Комисија за избор и отповик  
на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар,  
Мирко Михајловиќ, с. р.

Претседател,  
Таип Таипи, с. р.

## 12.

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/78 – Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието објавува

## ЛИСТА

**НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО**

Илијаз Куртеши, роден 1927 година, општествено-политички работник – член на Претседателството на Покраинскиот комитет на СК на Косово, Албанец, член на делегацијата на Покраинскиот комитет на СК на Косово.

Кандидационата комисија на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Косово, на 24 декември 1984 година, ја утврди Листата на кандидатите, во смисла на член 45 и член 79 став 1 од Законот.

Листата на кандидатите ја потврди Покраинската изборна комисија на САП Косово.

Бр. 162  
7 јануари 1985 година  
Белград

Комисија за избор и отповик  
на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар,  
Мирко Михајловиќ, с. р.

Претседател,  
Таип Таипи, с. р.

## 13.

Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Собранието на Социјалистичка Република Србија, Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија и Сојузот за физичка култура на Југославија, склучуваат

## ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

**ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ЗАЕДНИЧКО ФИНАНСИРАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ ШТО СЕ ОДРЖУВААТ ВО ЈУГОСЛАВИЈА**

### Член 1

Учесниците на Општествениот договор за условите за организирање и заедничко финансирање на меѓународните спортски натпревари што се одржуваат во Југославија (во натамошниот текст: Договорот) се согласни да утврдат кои меѓународни спортски натпревари и под кои услови можат да се организираат во Југославија и заеднички да се финансираат.

## Член 2

Учесниците на Договорот се согласни дека во Југославија можаат се организираат и заеднички да се финансираат оние меѓународни спортски натпревари што придонесуваат за вкупен развој и популаризација на спортот и физичката култура во Југославија и што имаат општествено-економско и политичко значење на СФРЈ.

## Член 3

Учесниците на Договорот се согласни дека можат заеднички да се финансираат следниве меѓународни спортски натпревари:

- 1) олимписки игри (летни и зимски);
- 2) медитерански игри;
- 3) универзијади (летни и зимски);
- 4) светско првенство во една или повеќе спортски гранки;
- 5) европски првенства.

## Член 4

Учесниците на Договорот се согласни кандидатурата за прифаќање на организирањето на меѓународниот спортски натпревар од член 3 на овој договор, соодветниот спортски сојуз на Југославија да ѝ ја поднесува на меѓународната спортска федерација по претходно прибавено мислење од Сојузот за физичка култура на Југославија, а врз основа на согласност на сите учесници на Договорот.

Учесниците на Договорот се согласни дека, кон барањето за добивање согласност на учесниците на Договорот, кандидатот за организатор на меѓународен спортски натпревар треба да поднесе елаборат што ги содржи сите аспекти на спортската, економската и општествено-политичката оправданост на одржувањето на меѓународниот спортски натпревар во Југославија, како и претсметка на вкупните трошоци на одржувањето на тој натпревар.

Елаборатот треба да содржи особено:

- а) кои се кандидатите за организирање на меѓународниот натпревар;
- б) кога и каде би се одржал меѓународниот натпревар;
- в) причините поради кои се предлага организирањето на меѓународниот натпревар во Југославија;
- г) како ќе се одрази одржувањето на меѓународниот натпревар врз натамошниот развој и унапредувањето на физичката култура и на односната спортска гранка, на градот и регијата во која се одржува и воопшто во СФРЈ;
- д) прогноза на пласманите и резултатите што ќе ги постигнат југословенските спортисти;
- е) дали одржувањето на меѓународниот натпревар е дел од политиката за развој на односната спортска гранка во нашата земја;
- ж) дејството на одржувањето на меѓународниот натпревар врз натамошниот развој и унапредувањето на меѓународните врски и соработка и врз афирмацијата на југословенскиот спорт;
- з) материјалната база за одржување на меѓународниот натпревар (да се наведат постојните објекти, објектите што треба да се изградат, нивниот капацитет, сообраќајните врски и др.);

з) финансиски план и програма на меѓународниот натпревар (приходите и расходите во динарски и странски средства на плаќање, како и нивните извори) со писмени гаранции дека се предвидени сопствени средства за финансирање;

с) износите на средствата што како партиципација во рамките на вкупните трошоци, треба да ги обезбедат организацијата што поднесува кандидатура за организирање на меѓународниот натпревар и другите учесници на Договорот;

и) обврската на организаторот на меѓународниот натпревар за издвојување средства што би се користеле за подготвки на југословенските спортисти;

ј) кои биле досегашните организатори на меѓународните натпревари и кои земји имаат намера да поднесат кандидатура за организирање на меѓународниот натпревар, со наши процени за можностите да се добие организирањето на тој натпревар.

## Член 5

Учесниците на Договорот се согласни дека кандидатот за организатор на меѓународниот спортски натпревар треба една година пред поднесувањето кандидатура да поведе постапка за добивање согласност на сите учесници на Договорот.

Учесниците на Договорот се согласни да се изјаснат за предлогот за организирање на меѓународниот спортски натпревар најдоцна во рок од 90 дена од денот на поднесувањето на барањето.

## Член 6

Учесниците на Договорот се согласни учеството во финансирањето на меѓународниот спортски натпревар од член 3 на овој договор, освен за организаторот и републиката, односно автономната покраина во која се наоѓа градот домаќин, за другите републики, за друга автономна покраина и за федерацијата да изнесува до 15% од претсметковната вредност на трошоците за изградба на спортските објекти предвидени со меѓународните правила, што непосредно служат за натпревар и без кои тој не може да се одржи и на трошоците за организирање.

Претсметката на расходите се доставува до надлежниот сојузен орган во рокот што е утврден за подготовка на нацрт-буџетот на федерацијата, за да можат за неа да се изјаснат и соодветните тела на Собранието на СФРЈ.

## Член 7

Учесниците на Договорот се согласни за секој меѓународен спортски натпревар од член 3 на овој договор, со посебен општествен договор на републиките, автономните покраини и федерацијата да се утврдуваат височината на нивното учество во финансирањето и изворите за финансирање.

## Член 8

Учесниците на Договорот се согласни во организирањето и финансирањето на меѓународниот спортски натпревар од член 3 на овој договор, предност да има организаторот што има најповолни услови, а при еднакви услови предност да има организаторот од републиката, односно автономната покраина што дотогаш не остварила солидарност на другите републики и автономни покраини во финансирањето на меѓународен спортски натпревар.

## Член 9

Учесниците на Договорот се согласни одредбите на овој договор да се применуваат и врз спортските натпревари чии заеднички организатор, односно домаќин е од две или повеќе републики, односно автономни покраини.

## Член 10

Учесниците на Договорот се согласни одредбите на овој договор да се применуваат и врз меѓународните спортски натпревари за кои кандидатурата е добиена пред

склучувањето на овој договор, а што ќе се одржат по неговото склучување, ако ги исполнуваат условите од Договорот.

#### Член 11

Договорот се смета за склучен кога ќе го усвојат надлежните органи и ќе го потпишат овластените претставници на сите учесници на овој договор.

#### Член 12

Договорот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

За Собранието на СФРЈ,  
Миливое Стијовиќ, с. р.

За Собранието на СР Босна и Херцеговина,  
Туфо Едхем, с. р.

За Собранието на СР Македонија,  
Љупчо Самоников, с. р.

За Собранието на СР Словенија,  
д-р Мартин Зорич, с. р.

За Собранието на СР Србија,  
Миломир Петровиќ, с. р.

За Саборот на СР Хрватска,  
Радован Симиќ, с. р.

За Собранието на СР Црна Гора,  
Слободан Мугоша, с. р.

За Собранието на САП Војводина,  
Милан Видовиќ, с. р.

За Собранието на САП Косово,  
Стоја Здравковиќ, с. р.

За Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија,  
Живан Василевиќ, с. р.

За Сојузот за физичка култура,  
Петар Буцу, с. р.

## СОДРЖИНА

Страна

1. Решение за почетокот на работата на Царинската испостава Госпиќ при Царинарницата Риека — — 1
2. Правилник за метролошките услови за поместливи мерила за должина со мерен опсег до 2000 mm, со вредност на поделокот 0,1 mm и 0,05 mm — — 1
3. Правилник за југословенските стандарди за мерење и управување во индустриски процеси — — — 5
4. Правилник за југословенскиот стандард за топлотна заштита на згради — — — — — 5
5. Правилник за југословенските стандарди за димензионална координација — — — — — 6
6. Правилник за југословенскиот стандард за оптички кабли за телекомуникации — — — — — 6
7. Правилник за југословенските стандарди за чисти хемикалии — — — — — 6
8. Правилник за југословенскиот стандард за архитектонско-градежни цртежи — — — — — 7
9. Правилник за југословенските стандарди за жица од алуминиум и од легури на алуминиум за електротехничка примена — — — — — 7
10. Наредба за утврдување на годишниот индекс на цените за ревалоризација на градежните објекти и опрема за периодот од 1 октомври 1983 година до 30 септември 1984 година — — — — — 8
11. Листа на кандидатите за дополнителен избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Република Словенија — 9
12. Листа на кандидатите за дополнителен избор на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Автономна Покраина Косово — — — — — 9
13. Општествен договор за условите за организирање и заедничко финансирање на меѓународните спортски натпревари што се одржуваат во Југославија — — — — — 9

